

Повеќе од парче торта!!!

Роденденот на вашите најмили нека биде незаборавно доживување...

◆ Ви нудиме Роденденски пакет кој трае цели 90 минути:

- од 18:00 до 19:30 часот;
- од 20:00 до 21:30 часот; или
- по договор.

◆ Роденденскиот пакет содржи:

- Покани за роденден;
- Влезница за секое дете;
- Децата ќе ги забавуваат 2 аниматорки;
- За секое дете - парче пица, сокче и грицки;
- За славеникот - подарок (маица или чаша);

◆ Цена на Роденденскиот пакет:

- До 20 деца - 7500 денари;
- Повеќе од 20, но максимум 35 деца - 9500 денари;

◆ Пијалок - по мени:

◆ Кетеринг - по желба (Барбакан).

✓ **МЕНИ ПРОМО – ЦЕНА ЗА 10 ЛИЦА: 2350 денари.**

- ◆ **Ордевер од млечни производи:**
 - Кашкавал;
 - Сирење;
- ◆ **Ордевер од сувомеснати производи:**
 - Пилешко димено месо;
 - Домашна свинска печеница;
- ◆ **Јадење:**
 - Крем салата;
 - Проја;
 - Мини пита со сирење;
 - Разни видови тортиљи;
 - Поховани маслинки полнети со моцарела.

✓ **МЕНИ 1 – ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 380 денари.**

- ◆ **Ордевер од млечни производи:**
 - Овчи кашкавал;
 - Овчо сирење;
- ◆ **Ордевер од сувомеснати производи:**
 - Свинска пршута;
 - Домашна свинска печеница;
- ◆ **Јадење:**
 - Крем салата;
 - Мини пита со сирење;
 - Разни видови пици;
 - Домашни печени лепчиња полнети со кајмак и магдонос.

✓ **МЕНИ 2 – ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 450 денари.**

◆ **Ордевер од млечни производи:**

- Овчи кашкавал;
- Овчо сирење;

◆ **Ордевер од сувомеснати производи:**

- Свинска пршута;
- Домашна свинска печеница;

◆ **Јадење:**

- Крем салата;
- Мини пита со сирење;
- Разни видови пици;
- Домашни печени лепчиња полнети со кајмак и магдонос;
- Поховани маслинки полнети со моцарела;
- Пилешки прсти;
- Пилешка зезалица.

✓ **МЕНИ 3 – ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 650 денари.**

◆ **Ордевер од млечни производи:**

- Овчи кашкавал;
- Овчо сирење;

◆ **Ордевер од сувомеснати производи:**

- Свинска пршута;
- Домашна свинска печеница;

◆ **Јадење:**

- Крем салата;
- Мини пита со сирење;
- Разни видови пици;
- Домашни печени лепчиња полнети со кајмак и магдонос;
- Поховани маслинки полнети со моцарела;
- Пилешки прсти;
- Пилешка зезалица;
- Пилешки крилца;
- Мини кофтиња;
- Мини увијачи.

✓ **МЕНИ 4 – ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 580 денари.**

- ◆ **Ордевер од млечни производи:**
 - Пармезан Гранападано;
 - Сино сирење со ореви;
- ◆ **Ордевер од сувомеснати производи:**
 - Италијанска свинска пршута;
 - Домашна димена печеница;
- ◆ **Јадење:**
 - Домашни печени лепчиња полнети со кајмак и магдонос;
 - Разни италијански брускети;
 - Поховани маслинки полнети со моцарела;
 - Поховани пилешки стапчиња;
 - Поховани зденки;
 - Свежи шампињони полнети со пршута и пармезан;
 - Ражнич со домашна моцарела и свинска пршута;
 - Разни ситни колачи од белгиско чоколадо.

✓ **МЕНИ 5 – ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 700 денари.**

- ◆ **Ордевер од млечни производи:**
 - Пармезан Гранападано;
 - Сино сирење со ореви;
 - Кравјо сирење прелиено со шумски мед и ореви;
- ◆ **Ордевер од сувомеснати производи:**
 - Италијанска свинска пршута;
 - Домашна димена печеница;
- ◆ **Јадење:**
 - Разни свежо приготвени канапеи (2 типа);
 - Домашни печени лепчиња полнети со кајмак и магдонос;
 - Разни италијански брускети;
 - Поховани маслинки полнети со моцарела;
 - Поховани пилешки стапчиња;
 - Поховани зденки;
 - Свежи шампињони полнети со пршута и пармезан;
 - Ражнич со домашна моцарела и свинска пршута;
 - Свежо пилешко месо приготвено на жар;
 - Пилешки крилца приготвени на тексашки начин сервирани со сос за скара;
 - Разни ситни колачи од белгиско чоколадо.

✓ **МЕНИ 6 – ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 860 денари.**

◆ **Ордевер од млечни производи:**

- Пармезан Гранападано;
- Сино сирење со ореви;
- Домашен овчи кашкавал;

◆ **Ордевер од сувомеснати производи:**

- Италијанска свинска пршута;
- Италијанска говедска пршута;
- Домашна димена печеница;

◆ **Јадење:**

- Разни свежо приготвени канапеи (3 типа);
- Домашни печени лепчиња полнети со кајмак и магдонос;
- Сукана домашна пита со сирење;
- Разни италијански брускети;
- Поховани маслинки полнети со моцарела;
- Поховани зденки;
- Свинска панцета ролована со урма и бадем;
- Ражнич со домашна моцарела и свинска пршута;
- Свежи шампињони полнети со пршута и пармезан;
- Свежо зачинето пилешко месо приготвено на жар;
- Свински медалјони приготвени со сенф и рузмарин;
- Мини свинско каре полнето со кашкавал, а роловано со сланина;
- Разни ситни колачи од белгиско чоколадо.

✓ **МЕНИ 7 – ЦЕНА ПО ЛИЦЕ: 1180 денари.**

◆ **Ордевер од млечни производи:**

- Пармезан Гранападано;
- Сино сирење со ореви;
- Бри сирење;
- Козјо сирење со овошје;

◆ **Ордевер од сувомеснати производи:**

- Италијанска свинска пршута;
- Италијанска говедска пршута;
- Домашна димена печеница;

◆ **Јадење:**

- Разни свежо приготвени канапеи (4 типа);
- Домашни лепчиња полнети со рокфорд крем;
- Сукана домашна пита со сирење;
- Домашна проја со сланина;
- Разни италијански брускети;
- Поховани зденки;
- Пармиџана меланзана – полнет модар патлиџан;
- Ражнич со шампи;
- Ражнич со лигњи;
- Свински медаљони приготвени со сенф и рузмарин;
- Мини бургери Барбакан;
- Свежо пилешко месо со азиски сос;
- Разни ситни колачи од белгиско чоколадо;
- Разни кремове (панакота, крем бруле, чоколаден мус).